

1.	Наслов на наставниот предмет	ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО			
2.	Код	ОМ-И-84			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Гинекологија и акушерство			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Славејко Сапунов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен испитот од Гинекологија и акушерство			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): - Изучување на концептот и целите на планирањето на семејството - Демонстрација и практична работа за утврдување на бременост и правилна апликација на контрацептивни сретства - Прекинување на несакана бременост				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: - Медицински, општествен и социјален аспект на планирање на семејството - Ефикасност, ефективност, индикации и контраиндикации за употреба на одреден метод за планирање на семејството - Законска регулатива и постоечки програми и стратегии за сексуално и репродуктивно здравје во Р. Македонија Практична настава: - Дијагноза на бременост - Употреба и апликација на неколку методи и сретства за контрацепција - Методи на прекинување на несакана бременост Семинарска работа: -Одбрани делови од планирање на семејството				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (клинички), семинари,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Тестови			мин.-макс

		Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
			Практична настава	бодови	10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1		Family planning A Global Handbook for Providers	World Health Organization and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health	2007
	2		Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 3 rd edition	World health Organization	2005
	3		Selected Practice Recommendations Use, 2 nd edition	World health Organization	2005
	4		Decision-making	World health	

			tool for family planning clients and providers.	Organization. Department of Reproductive Health and Research	
		5	Essentials of Contraceptive Tehnology	Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Popolation Information Program,1997, Fifth printing 2005	1997
		Допнителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
	22.2	1		Emergency Contraceptive Pills: Medical and Service Delivery Guidelines, 2 nd edition 2004	